

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
НА ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ



FERŠPEID
www.fersped.com.mk

Октомври 2021

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ

Како компанија ФЕРШПЕД АД Скопје е посветена на интегрирање на одговорно управување за заштита на животната средина преку своите деловни активности и има за цел да имплементира и одржува соодветни системи за управување со животната средина, ревносно посветени кон исполнување на нашата мисија да ги управуваме сите ресурси кои произлегуваат од процесот на нашето работење во хармонија со нашата природна средина.

Посвестени сме да ја пресретнеме нашата корпоративна одговорност во однос на социјалниот етичкиот и корпоративниот аспект, преку активно промовирање на заштитата и одржувањето на здрава животна средина и со тоа да ја зголемиме свесноста на нашата заедница, за прашањата за животната средина со поддршка на соодветните вредности знаења и вештини кои ќе ни овозможат да работиме кон реставрација и зачувување на животната средина.

Се стремиме кон постојано подобрување на процесите на работењето на ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ и превземање активности во насока на заштита на животната средина со цел обострано и постојано задоволство сега и во иднина на нашите комитенти, вработени и акционери.

Главни приоритети за нашата компанија е со оваа Политика за животна средина да бидат запознаени сите вработени и истите да имаат соодветни информации и поддршка за имплементирање на истата, а тоа се:

- Целосна усогласеност со сите важечки закони и регулативи за заштита на животната средина;
- Изнаоѓање начини да ја подобриме нашата енергетска ефикасност во сите области од нашето работење;
- Мониторирање и мерење како крајна цел за намалување на отпадот кој што го создаваме при нашето работење;
- Намалување, повторна употреба и рециклирање на материјалите секаде каде тоа е возможно во текот на процесот на работење;
- Превземање на чекори да го намалиме загадувањето на околината со користење на нашите ресурси колку што е можно поефикасно.

За да ја исполни имплементацијата на овие приоритети ФЕРШПРЕД АД Скопје ќе се стреми кон доследна примена на горе укажаното, и целосна интеграција на димензијата за зачувување на животната средина при креирање на бизнис стратегијата на компанијата врз основа на следниве принципи на делување:

- Внимателно посветување на компатибилноста помеѓу финансискиот профит со заштита на животната средина и во согласност со потребите од енергија

преку иновации и еколошка ефикасност со тоа придонесувајќи кон одржлив и одговорен начин на работење;

- Одговорно конзумирање односно одржливо користење на ресурсите и зголемено конзумирање од обновливи извори до најголем можен обем;
- Строго почитување на законите, обезбедување на информации и обука на вработените за минимизирање на штетните ефекти по нивното здравје со имплементација на политиките за зачувување на животната средина.
- Постојано следење и правење на реални напори да се идентификуваат и намалат негативните активности врз животната средина кои би можеле да бидат предизвикани од секојдневното работење на компанијата;
- Поттикнување и финансирање на истражувања и развој на нови технологии кои ќе помогнат да се адресираат климатските промени и другу предизвици во однос на животната средина со превентивен пристап и прогрес кон поодржливи енергетски модели;
- Промоција на однесување кое е во согласност со принципите на оваа Политика, нагласувајќи ги придобивките од истата во комуникација со нашите сегашни и идни коминтенти, како и подигање на свесноста за значењето за превземање на мерки за намалување на емисиите од гасови кои се испуштаат во природната средина.

Заштитата на животната средина е еден од врвните приоритети во деловното работење на ФЕРШПЕД АД Скопје.

Друштвото континуирано ќе ги следи и спроведува најновите достигнувања во оваа област, обидувајќи се да придонесе до поздрава и почиста животна средина во која живееме сите.

Оваа Политика за заштита на животната средина ќе биде рагледувана од страна на органот на управување на Друштвото најмалку еднаш годишно и притоа ќе биде константно надградувана и транспарентно применувана се со цел да ги доближиме нашите приоритети и политики до нашата заедница, во која егзистираме и ја обавуваме нашата дејност со сите останати засегнати чинители кои се дел од нашето општествено функционирање.

Арх.бр 02-3237/02
20.10.2021 година

Претседател на Одборот на директори
Штерио Наков

Штерио Наков

